

**ТАРИФНИК НА УСЛУГИ ЗА ПРАВНИ ЛИЦА**

Ефективен од 01.05.2015

**Домашен платен промет**

1. СМЕТКА	ТАРИФНИК
1.1 Отворање на жиро сметка	Бесплатно
1.2 Оддржување на сметка	
1.2.1 На клиенти со месечен обрт до 10 К мкд	15 мкд месечно
1.2.2 На клиенти со месечен обрт 10 - 100 К мкд	150 мкд месечно
1.2.3 На клиенти со месечен обрт 100 - 500 К мкд	250 мкд месечно
1.2.4 На клиенти со месечен обрт 500 К мкд - 3 М мкд	600 мкд месечно
1.2.5 На клиенти со месечен обрт над 3 М мкд	800 мкд месечно
1.2.6 На посебни сметки на овластени менувачници	Бесплатно
1.3 Дневни изводи испратени по факс на барање на клиент	30 мкд
1.4 надвор од мрежата на експозитури на ОБСГ	Бесплатно
1.5 овластена менувачница за посебна сметка	Бесплатно
1.6 Препис на извод	20 мкд по извод
1.7 Затворање на сметка по барање на клиент	1.000 мкд
1.7.1 Затворање на сметка по судски налог	Бесплатно
1.8 Блокирање на сметка	500 мкд
1.8.1 Деблокирање на сметка	500 мкд
1.9 Итна активација на сметка	500 мкд
1.10 Препис на налог	120 мкд
1.11 Дневни изводи	5 мкд
1.12 Дневни изводи за посебни сметки на овластени менувачници	Бесплатно

2. ГОТОВИНСКИ ОПЕРАЦИИ	ТАРИФНИК
2.1 Готовински уплати	
2.1.1 На сметки во ОБСГ до 12 часот	Бесплатно
2.1.2 после 12 часот	0,06% мин. 20 мкд
2.1.3 На сметки на клиенти во други Банки	0,30% мин. 100 мкд
2.2 Готовински исплати	
2.2.1 Од сметки во ОБСГ	0,35 % мин. 50 мкд
2.2.2 Исплати од овластени менувачници преку сметките за менувачко работење	Бесплатно

3. ПЛАТЕН ПРОМЕТ ВО ЗЕМЈАТА		ТАРИФНИК	
		хартисни налози	електронски налози
3.1	Интерен клиринг	0,03% мин. 12 мкд	0,02% мин. 10 мкд
3.2	MIPS налози	0,03% мин. 65 мкд	0,022% мин. 60 мкд
3.2.1	MIPS налози за извршители	0,03% мин. 65 мкд, макс. 1.500 мкд	0,022% мин. 60 мкд, макс. 1.500 мкд
3.3	Клиринг KIBS налози	0,03% мин. 25 мкд	0,02% мин. 22 мкд
3.3.1	Повлекување на налог од KIBS по барање на имателот на сметката	100 мкд по налог	100 мкд по налог
3.4	ПП – 32 налози		
3.4.1	Интерен клиринг	0,03% мин. 12 мкд по ставка	0,02% мин. 10 мкд по ставка
3.4.2	KIBS налози	0,03% мин. 25 мкд по ставка	0,02% мин. 22 мкд по ставка
3.4.3	MIPS налози	0,03% мин. 65 мкд по ставка	0,022% мин. 60 мкд по ставка
3.5	ПП - 53 налози		
3.5.1	Интерен клиринг	4 мкд по ставка	4 мкд по ставка
3.5.2	KIBS налози	16 мкд по ставка	12 мкд по ставка
3.5.3	MIPS налози	80 мкд по ставка	55 мкд по ставка

4. ОСТАНАТИ УСЛУГИ - ДОМАШЕН ПЛАТЕН ПРОМЕТ		ТАРИФНИК	
4.1	Издавање на потврди и извештаи		
4.1.1	Издавање на потврди и извештаи по барање на клиент	500 мкд	
4.1.2	Изработка на пресметка на камата по барање на клиентот	200 мкд	
4.1.3	Електронски доставен преглед за УЈП за поврат на ДДВ (кој системски се наплаќа од сметката на правното лице)	150 мкд по сметка	
4.1.4	Електронски доставен преглед за УЈП за поврат на ДДВ за посебни сметки на овластени менувачници	Бесплатно	
4.1.5	Провизија за доставување на податоци на извршители и даночни извршители во врска со девизни депозити, мкд депозити, трансакциони сметки и сл.	350 мкд (со вклучено ДДВ)	
4.1.6	Провизија за доставување на податоци по барање на Нотари	350 мкд	
4.2	Извршување на судски одлуки и други извршни работи и блокади		
4.2.1	Извршување на судски одлуки и налози за извршител	1.000 мкд	
4.2.2	Извршување на одлуки од УЈП и друг и надлежни органи и извршување по задолжница	1.000 мкд	
4.2.3	Поднесување на задолжница за наплата (доверителот ја плаќа провизијата)	300 мкд	
4.2.4	Повлекување на задолжница (се наплаќа од доверителот)	300 мкд	
4.2.5	Пресметка на камата по извршена одлука и извршување на	50 мкд по ставка	
4.2.6	Извршување на акцептна одлука	200 мкд	
4.2.7	Налог за присилна наплата по одлука или решение	50 мкд	
4.2.8	Надомест за изгубен клуч за фах	200 мкд	
4.3	Извршување на налози по добиена порака MT 101 преку SWIFT		
4.3.1	Извршување на налог по добиена порака MT 101 преку SWIFT	1.500 мкд месечно по сметка	
4.3.2	Активација на услуга извршување на налог по примена порака MT 101 преку SWIFT	3.000 мкд еднократно	
4.4	Електронско Банкарство		
4.4.1	Издавање на дигитален сертификат	1.500 мкд	
4.4.2	Реиздавање на дигитален сертификат (Регуларно реиздавање или реиздавање на оштетен/изгубен/украден сертификат)	300 мкд	
4.5	Аукција на државни хартии од вредност		
4.5.1	Обработка на барање	300 мкд	
4.5.2	Учество на аукција	0,1% мин. 400 мкд	
4.6	СМС банкарство		
4.6.1	Месечно одржување	60 мкд	
4.6.2	Провизија по СМС известување	5 мкд	
4.6.3	Надомест за испраќање на СМС известувања дефинирани од страна на Банката	Без надоместок	

5. БИЗНИС КАРТИЧКИ		ТАРИФНИК		
		Master Card		VISA
5,1	Уреди на Охридска банка	АТМ Готовина	2,5% - мин.1€ (денарска противвредност)	0,3% мин. 10 мќд
		Проверка на состојба на сметка на АТМ	Првите две во месецот - бесплатни, а секое наредно се наплаќа 10 мќд	Првите две во месецот - бесплатни, а секое наредно се наплаќа 10 мќд
		Трансакции преку POS	0 мќд	0 мќд
5,2	Уреди на други банки	АТМ Готовина	3%- мин. 2€ (денарска противвредност)	2% мин. 200 мќд
		Трансакции преку POS	0 мќд	0 мќд
		Подигнување на готовина преку POS терминали	3%- мин. 6€ (денарска противвредност)	3% - мин. 360 мќд
5,3	Годишна членарина за основна картичка	0 мќд	0 мќд	
5,4	Годишна членарина за дополнителна картичка	3.000 мќд	1.200 мќд на 12 еднакви рати	
5,5	Редовно обновување на картичка	3.000 мќд	1.200 мќд на 12 еднакви рати	
5,6	Замена на картичката поради оштетување, промена на име, адреса, уништување	600 мќд	600 мќд	
5,7	Издавање на нов PIN код	600 мќд	600 мќд	
5,8	Препечатување на PIN код	150 мќд	150 мќд	
5,9	Промена на ПИН на банкомат (за секоја промена)	100 мќд	100 мќд	
5,10	Издавање на изводи за направени трансакции	Месечно по пошта без надоместок доколку има промени	Н/А	
5,11	Изработка на дополнителен извештај на барање на странката	50 мќд	Н/А	
5,12	Рекламации основани	Без надоместок	Без надоместок	
5,13	Рекламации неосновани	во висина на реални трошоци мин.500 мќд	во висина на реални трошоци мин.500 мќд	
5,14	Откажување на веќе нарачана картичка	реални трошоци	реални трошоци	
5,15	Блокирање на картичка на стоп листа ( трајно ) во систем	1.500 мќд + MasterCard трошоци	1.500 мќд + Visa трошоци	
5,16	Активирање на блок. Картичка на ниво на процесор	500 мќд	500 мќд	
5,17	Зголемување на лимит дневен / кредитен	150 мќд	150 мќд	
5,18	Провизија за подигнување на картичка во друга експозитура различна од експозитурата во кое е поднесено барање на картичката	150 мќд	150 мќд	

**Забелешки**

1.Обблокирање на картичките кои биле блокирани по барање на клиентот не е дозволено.Во ваков случај банката врши реизработка на картичката и го заболжува клиентот според ставката 5,5 од овој Тарифник

6. POS ТЕРМИНАЛИ		ТАРИФНИК	
6.1	Редовна провизија	1,70%	
6.2	Провизија за одржување на ПОС терминали кои генерираат помалку од 25 трансакции или со промет помал од 25.000,00 мќд во претходниот квартал	1.500 мќд	
6.3	Надомест заради оштетен/изгубен ПОС терминал	Реални трошоци според книговодствена вредност	
6.4	Надомест заради оштетен/изгубен адаптер за ПОС	1.800 мќд	
6.5	Затворање на ПОС терминал	900 мќд	

**Платен промет со странство**

7. СМЕТКА	ТАРИФНИК
7,1 Отворање на девизна сметка	Бесплатно

8. ПЛАЌАЊА ВО СТРАНСТВО И НАПЛАТИ ОД СТРАНСТВО	ТАРИФНИК
8,1 Плаќање во странство, дознаки од девизен пазар и ностро чекови	
8,1.1 За клиенти со годишен обрт на сметка и/или годишни приходи од продажба до 3М ЕУР	0,30% мин 600 мкд
8,1.2 За клиенти со годишен обрт на сметка и/или годишни приходи од продажба до 3М ЕУР - електронски налози	0,27% мин 600 мкд
8,1.3 За клиенти со годишен обрт на сметка и/или годишни приходи од продажба од 3М - 6 М ЕУР	0,23% мин 600 мкд
8,1.4 За клиенти со годишен обрт на сметка и/или годишни приходи од продажба од 3М - 6 М ЕУР - електронски налози	0,20% мин 600 мкд
8,1.5 За клиенти со годишен обрт на сметка и/или годишни приходи од продажба над 6М ЕУР	0,13% мин 600 мкд
8,1.6 За клиенти со годишен обрт на сметка и/или годишни приходи од продажба над 6М ЕУР - електронски налози	0,10% мин. 600 мкд
8,1.7 Плаќања во странство од сопствени девизни средства	0,17% мин. 450 мкд
8,1.8 Плаќања во странство од сопствени девизни средства - електронски налози	0,15% мин. 450 мкд
8,1.9 Плаќање во странство од сметка на сметка во ОБСГ	0,10% мин. 450 мкд
8,1.10 Дополнителен трошок за дознака со „oig., клаузула	0,15% мин. 450 мкд, макс. 3000 мкд
8,1.11 Препис на документација за плаќање во странство и препис за девизен прилив од странство за правни лица (резиденти и нерезиденти)	500 мкд по документ
8,2 Приливи на сметка	
8,2.1 во корист на клиентска сметка до 25 EUR	Бесплатно
8,2.2 во корист на клиентска сметка над 25 EUR	0,12% мин. 450 мкд
8,2.3 Приливи на сметка од банки во СГ Фрупација	0,10% мин. 100 мкд
8,2.4 во корист на клиентска сметка со вкупни годишни приливи 2М - 4 М EUR	0,05%
8,2.5 во корист на клиентска сметка со вкупни годишни приливи	Бесплатно
8,2.6 Приливи на сметка преку домашни банки	0,1% мин. 100 мкд од износот на платена провизија
8,2.7 Трошоци за ургенции / за истражување од странски банки	1.500 мкд

9. ГОТОВИНСКИ ОПЕРАЦИИ	ТАРИФНИК
9,1 Готовински уплати	0,30% мин. 200 мкд
9,1.1 Уплата на ефективна на нерезидентна сметка	0,1% мин.350 мкд
9,2 Готовински исплати	0,35% мин. 600 мкд
9,2.2 Исплата на ефективна од нерезидентна сметка	0,27% мин.350 ден

10. ДОКУМЕНТАРНО РАБОТЕЊЕ	ТАРИФНИК
10,1 Извозни и увозни инкасо работи	0,25% мин. 600 мкд
10,1.1 Измена на инкасо	1.200 мкд
10,1.2 Врачување на документи без плаќање	1.200 мкд
10,1.3 Акцептирање на меница	0,03%
10,1.4 Протестирање на меница	0,03%
10,1.5 Плаќање на меници без протест	0,55% мин. 450 мкд
10,2 Откуп на чекови	1,00% мин. 450 мкд
10,2.1 Превземање на странски чек на финална наплата - инкасо	0,30% мин. 1,000 мкд
10,2.2 Проверка на странски чек во странство по барање на клиентот	1.000 мкд
10,3 Акцептирање и преглед на инкасо документи	0,12% мин. 450 мкд

11. АКРЕДИТИВИ		ТАРИФНИК
11.1	<b>Ностро Акредитиви</b>	
11.1.1	Издавање на акредитив со обезбедено покритие по заклучница	0,30% мин. 1.500 мкд
11.1.2	Издавање на акредитив со одложен колатерал	0,60% мин. 2.000 мкд
11.1.3	Предаviso на акредитив	1.500 мкд
11.1.4	Промени или откажување	Реални трошоци, мин. 1.200 мкд
11.1.5	Конфирмација со покритие	0,10% квартално мин. 1.200 мкд
11.1.6	Конфирмација со одложен колатерал	0,30% квартално мин. 2.000 мкд
11.1.7	Превземање и проверка на документација	0,30% мин. 1.200 мкд
11.1.8	Реални трошоци (поштенски трошоци, факс трошоци)	вистински трошоци
11.1.9	Надомест за дискрепанции(недостатоци)	3.000 мкд (противвредност на 50 ЕУР)
11.2	<b>Лоро Акредитиви</b>	
11.2.1	Нотификација	0,10% мин.1.500 мкд
11.2.2	Конфирмација со колатерал од странска банка	0,10% квартално мин.1.200 мкд плус вистински трошоци
11.2.3	Конфирмација без колатерал од странска банка	0,30% квартално мин. 2.000 мкд плус вистински трошоци
11.2.4	Промени или откажување	1.200 мкд
11.2.5	Превземање и проверка на документација	0,30% мин. 1.200 мкд
11.2.6	Трансфер на Акредитиви	0,12% мин. 1.200 мкд
11.2.7	Процесирање на приливи од Лоро Акредитив	0,12% мин. 1.200 мкд

12. ГАРАНЦИИ		ТАРИФНИК
12.1	<b>Гаранции</b>	
12.1.1	<b>Тендерска гаранција</b>	
12.1.2	покриени со депозит	0,3% квартално мин. 3.000 мкд
12.1.3	во склоп на рамковен кредит	0,6% квартално мин. 3.000 мкд
12.1.4	со меница	0,6% квартално мин. 3.000 мкд
12.1.5	Тендерски гаранции со износ до 9000 денари	1.000 мкд квартално
12.1.2	<b>Чинидбени гаранции</b>	
12.1.2.1	покриени со депозит	0,3% квартално мин. 3.000 мкд
12.1.2.2	во склоп на рамковен кредит	1,0% квартално мин. 3.000 мкд
12.1.2.3	со меница	1,0% квартално мин. 3.000 мкд
12.1.3	<b>Платежни гаранции</b>	
12.1.3.1	покриени со депозит	0,3% квартално мин. 3.000 мкд
12.1.3.2	во склоп на рамковен кредит	1,2% квартално мин. 3.000 мкд
12.1.3.3	со меница	1,2% квартално мин. 3.000 мкд
12.1.4	<b>Царински гаранции</b>	
12.1.4.1	покриени со депозит	0,3% квартално мин. 3.000 мкд
12.1.4.2	во склоп на рамковен кредит	1,0% квартално мин. 3.000 мкд
12.1.4.3	со меница	1,0% квартално мин. 3.000 мкд
12.1.5	<b>Авансови Гаранции</b>	
12.1.5.1	покриени со депозит	0,3% квартално мин. 3.000 мкд
12.1.5.2	во склоп на рамковен кредит	1,0% квартално мин. 3.000 мкд
12.1.5.3	со меница	1,0% квартално мин. 3.000 мкд
12.1.6	Измени	1.500 мкд
12.1.7	Активирање на гаранции	0,25% мин. 700 мкд
12.1.8	Издавање на финансиска идентификација	500 мкд
12.1.9	Издавање писмо на намери	500 мкд
12.1.10	Реални трошоци (поштенски трошоци, факс трошоци)	вистински трошоци
12.2	<b>Лоро Гаранции</b>	
12.2.1	Авизирање и нотификација без одговорност на банката	0,10%, мин.1.250 мкд
12.2.2	Проследување на гаранција до друга банка	0,10%, мин.1.200 мкд
12.2.3	Измени или откажување	1.500 мкд
12.2.4	Превземање и разгледување на документација во случај на протест	0,30%, мин. 1.000 мкд
12.2.5	Реални трошоци (поштенски трошоци, факс трошоци)	вистински трошоци
12.3	<b>Гаранции издадени врз основа на пристигната контрагаранција</b>	
12.3.1	Пред авизирање на контрагаранција	600 мкд
12.3.2	Нотификација на странската банка за издадена гаранција	SWIFT трошоци
12.3.3	Провизија за издавање на гаранции врз основа на контрагаранција	Провизиите за издавање на гаранции врз основа на контрагаранции се исти како и провизиите за издавање на гаранција обезбедени со депозит наведени погоре и се наплаќаат од страна на странската банка.
12.4	<b>Кредитни работи со странство</b>	
12.4.1	Превземање, изработка и проверка на документација за кредитна регистрација во НБРМ -НД/ НП образец	3.000 мкд
12.4.2	Настаната промена (користење/отплата/наплата/план на отплата)	500 мкд по документ
12.4.3	Измени во кредитното барање	2.000 мкд

13. РАЗНО- Платен промет со странство		ТАРИФНИК
13.1	SWIFT трошоци	400 мкд
13.2	MT 940, MT 942	200 мкд по порака
13.3	Прием на налози MT 101, MT 300 преку SWIFT	1.500 мкд месечно по сметка
13.4	Активација на прием на MT 101 преку SWIFT	3.000 мкд еднократно
13.5	Пакет услуги: MT 940, MT 942 и прием на налози MT 101, MT 300 преку SWIFT	6.000 мкд месечно со вклучени 5 сметки
13.6	Користење на разменета RMA за проследување пораки	1.200 мкд
13.7	Ургенции за ностро или лоро дознаки на барање на клиент	400 мкд плус трошоци на странската банка
13.8	Препис на извод и налог	200 мкд по извод или налог

14. ПРОВИЗИИ ЗА АДМИНИСТРАЦИЈА НА КРЕДИТИ		ПРЕДЛОГ ТАРИФНИК (за кредити од средства на банката) <sup>1)</sup>
<p>1) За кредити од странски кредитни линии може да се наплатуваат провизии без дефинирани минимални и максимални вредности и/или различни провизии од провизиите кои се наплатуваат на кредитите од сопствени средства на Банката, а во согласност со одредбите на договорите за кредитирање од странски кредитни линии склучени помеѓу Банката и финансиските институции</p>		
L.1	Проценка на недвижен имот при одобрување на кредит	2.000 мкд
L.2	Провизија за издавање на согласност за хипотека од нареден ред	3.000 мкд
L.3	Провизија за анексирање - се наплаќа за сите модификации на документација за кредит (анекси) по барање на клиентот исклучувајќи ги продолжувањата на роковите на кредити	0,25% мин. 5.000 мкд, макс. 150.000 мкд

L.3	FRL ≤ 7 години	
L.3.1	Провизија за евалуација - се наплаќа еднократно на одобрениот износ	0,50% мин.5.000 мкд, макс. 250.000 мкд
L.3.2	Провизија за зголемување на износ - се наплаќа еднократно на инкрементално зголемениот износ	0,50% мин.5.000 мкд, макс. 150.000 мкд
L.3.3	Провизија за неискористен дел од рамковниот лимит - се пресметува и наплатува секое полугодие на последниот ден од полугодieto	0,50% мин.5.000 мкд, макс. 150.000 мкд
L.3.4	Провизија за продолжување - провизија се наплаќа на салдото на кредитот кој е предмет на продолжување	0,50% мин.5.000 мкд, макс. 150.000 мкд
L.3.5	Провизија за истовремено зголемување и продолжување на износ - се наплаќа еднократно на новото салдо на кредитот кој е предмет на продолжување	0,50% мин.5.000 мкд, макс. 150.000 мкд

<b>L.4</b>	<b>STL ≤ 1 години</b>	
<b>L.4.1</b>	<b>Провизија за евалуација</b>	
L.4.1.1	Самостоечки STL- се наплаќа на одобриениот износ	0,50% мин.5.000 мќд, макс. 250.000 мќд
L.4.1.2	STL во склоп на рамковен кредит	N/A
L.4.1.3	Кредити со рок на враќање до 10 дена	N/A
L.4.1.4	Кредити со 100% кеш колатерал	N/A
<b>L.4.2</b>	<b>Провизија за исплаќање (STL кредити) - се наплаќа при исплата на кредитот (самостоечки и во склоп на рамковен кредит)</b>	0,70% макс. 150.000 мќд
L.4.2.1	Кредити со парцијално покрите со кеш колатерал (мин. 30% покрите во готовина)	0,70% на непокриениот дел, мин. 2.000 мќд
L.4.2.2	Кредити со 100% кеш колатерал	1.000 мќд
L.4.2.3	Кредит со рок на достасување до 10 дена	5.000 мќд
<b>L.4.3</b>	<b>Провизија за евалуација на краткорочен (ST) револвинг кредит</b>	
L.4.3.1	Самостоечки краткорочен револвинг кредит- се наплаќа на одобриениот износ	0,70% мин.5.000 мќд, макс. 150.000 мќд
L.4.3.2	Краткорочен револвинг кредит во склоп на рамковен кредит	N/A
L.4.3.3	Краткорочен револвинг кредити со 100% кеш колатерал	N/A
L.4.3.4	Краткорочен револвинг кредити со рок на враќање до 10 дена	N/A
<b>L.4.4</b>	<b>Провизија за одржување на краткорочен (ST) револвинг кредит</b>	0,70% макс. 150.000 мќд
L.4.4.1	Кредити со парцијално покрите со кеш колатерал (мин. 30% покрите во готовина)	0,70% на непокриениот дел, мин. 2.000 мќд
L.4.4.2	Кредити со 100% кеш колатерал	1.000 мќд
L.4.4.3	Кредит со рок на достасување до 10 дена	5.000 мќд
<b>L.4.5</b>	<b>Провизија за зголемување на износ (STL и ST револвинг кредит)- се наплаќа еднократно на инкрементално зголемениот износ</b>	0,70% мин.5.000 мќд, макс. 150.000 мќд
<b>L.4.6</b>	<b>Провизија за продолжување (STL и ST Револвинг кредит)- се наплаќа еднократно на салдото на кредитот кој е предмет на продолжување</b>	0,70% мин.5.000 мќд, макс. 150.000 мќд
L.4.6.1	STL и ST Револвинг кредит во склоп на рамковен кредит	0,70% мин.5.000 мќд, макс. 150.000 мќд
L.4.6.2	Кредити со рок на враќање до 10 дена	0,70% мин.5.000 мќд, макс. 150.000 мќд
L.4.6.3	Кредити со 100% кеш колатерал	1000 мќд
L.4.6.4	Провизија за истовремено зголемување и продолжување на износ (STL и ST револвинг кредит) - се наплаќа еднократно на новото салдо на кредитот кој е предмет на продолжување	0,70% мин. 5.000 мќд, макс. 150.000 мќд
<b>L.4.7.</b>	<b>Провизија за администрирање на "мали изложености" - Кредити со вкупна изложеност &lt; 20 илјади ЕУР; Вкупен приход &lt; 10 милиони мќд, вклучително MICRO(EXPRESS) и автомобилски кредити</b>	5%
<b>L.4.8.</b>	<b>Провизија за зголемување на износ на "мали изложености" - Кредити со вкупна изложеност &lt; 20 илјади ЕУР; Вкупен приход &lt; 10 милиони мќд, вклучително MICRO(EXPRESS) и автомобилски кредити - се наплаќа еднократно на инкрементално зголемениот износ</b>	0,70% мин. 5.000 мќд, макс. 150.000 мќд
<b>L.4.9.</b>	<b>Провизија за продолжување на рок на "мали изложености" - Кредити со вкупна изложеност &lt; 20 илјади ЕУР; Вкупен приход &lt; 10 милиони мќд, вклучително MICRO(EXPRESS) и автомобилски кредити - се наплаќа еднократно на салдото на кредитот кој е предмет на продолжување</b>	0,70% мин. 5.000 мќд, макс. 150.000 мќд
<b>L.4.10.</b>	<b>Провизии за пречекорување на жиро сметка</b>	
L.4.10.1.	Провизија за евалуација и одржување	0,25% мин. 600 мќд
L.4.10.2.	Провизија за анексирање: зголемување/ намалување на износ ; продолжување на рок/ сите модификации на документација за кредит (анекси) по барање на клиентот	0,75% мин. 600 мќд

<b>L.5</b>	<b>MTL ≤ 3 години</b>	
<b>L.5.1</b>	<b>Провизија за евалуација</b>	
L.5.1.1	Самостоечки MTL- се наплаќа еднократно на одобриениот износ	0,70% мин.5.000 мќд, макс. 200.000 мќд <sup>2)</sup>
L.5.1.2	MTL во склоп на рамковен кредит	N/A
L.5.1.3	Кредити со 100% кеш колатерал	N/A
<sup>2)</sup> За MTL/LTL ≥ 500 000 EUR, макс. Провизија се одредуваат поединечно и може да се повисоки зависно од ангажираните извори на средства		
<b>L.5.2</b>	<b>Провизија за исплаќање</b> - се наплаќа при исплата на кредитот	0,70% макс. 150.000 мќд
L.5.2.1	MTL во склоп на рамковен кредит	0,70% макс. 150.000 мќд
L.5.2.2	Кредити со парцијално покрите со кеш колатерал (мин. 30% покрите во готовина)	0,70% на непокриениот дел, мин. 2.000 мќд
L.5.2.3	Кредити со 100% кеш колатерал	1.000 мќд
<b>L.5.3</b>	<b>Провизија за одржување</b> -се наплаќа годишно на салдото на кредитот започнувајќи од наредната година	0,25% мин.5.000 мќд, макс. 200.000 мќд <sup>2)</sup>
L.5.3.1	Провизија за одржување на MTL во склоп на рамковен кредит	0,25% мин.5.000 мќд, макс. 200.000 мќд <sup>2)</sup>
L.5.3.2	Провизија за одржување на кредити со 100% кеш колатерал	1000 мќд
<b>L.5.4</b>	<b>Провизија за администрирање на "мали изложености"</b> - Кредити со вкупна изложеност < 20 илјади ЕУР; Вкупен приход < 10 милиони мќд, вклучително MICRO(EXPRESS) и автомобилски кредити	5%
<b>L.5.5</b>	<b>Провизија за зголемување на износ на "мали изложености"</b> - Кредити со вкупна изложеност < 20 илјади ЕУР; Вкупен приход < 10 милиони мќд, вклучително MICRO(EXPRESS) и автомобилски кредити - се наплаќа еднократно на инкрементално зголемиениот износ	0,70% мин.5.000 мќд, макс. 150.000 мќд
<b>L.5.6</b>	<b>Провизија за продолжување на рок на "мали изложености"</b> - Кредити со вкупна изложеност < 20 илјади ЕУР; Вкупен приход < 10 милиони мќд, вклучително MICRO(EXPRESS) и автомобилски кредити - се наплаќа еднократно на салдото на кредитот кој е предмет на продолжување	0,70% мин.5.000 мќд, макс. 150.000 мќд
<b>L.5.7</b>	<b>Провизија за предвремена отплата</b>	≤ 3% на преостанатото салдо
<b>L.6</b>	<b>LTL &gt; 3 години</b>	
<b>L.6.1</b>	<b>Провизија за евалуација</b> - се наплаќа еднократно на одобриениот износ	
L.6.1.1	Провизија за евалуација -Самостоечки LTL	1,00% мин. 5.000 мќд, макс. 300.000 мќд <sup>2)</sup>
L.6.1.2	Провизија за евалуација - LTL во склоп на рамковен кредит	0,70% мин. 5.000 мќд, макс. 150.000 мќд
L.6.1.3	Провизија за евалуација за Кредити со 100% кеш колатерал	N/A
<b>L.6.2</b>	<b>Провизија за исплаќање</b> - се наплаќа при исплата на кредитот	0,70% макс. 150.000 мќд
L.6.2.1	LTL во склоп на рамковен кредит	0,70% макс. 150.000 мќд
L.6.2.2	Кредити со парцијално покрите со кеш колатерал (мин. 30% покрите во готовина)	0,70% на непокриениот дел, мин. 2.000 мќд
L.6.2.1	Кредити со 100% кеш колатерал	1.000 мќд
<b>L.6.3</b>	<b>Провизија за одржување</b> - се наплаќа годишно на салдото на кредитот започнувајќи од наредната година	0,25% мин. 5.000 мќд, макс. 200.000 мќд <sup>2)</sup>
L.6.3.1	Провизија за одржување на LTL во склоп на рамковен кредит	0,25% мин. 5.000 мќд, макс. 200.000 мќд <sup>2)</sup>
L.6.3.2	Провизија за одржување на кредити со 100% кеш	1.000 мќд
<b>L.6.4</b>	<b>Провизија за зголемување на износ</b> - се наплаќа еднократно на инкрементално зголемиениот износ	1,00% мин. 5.000 мќд, макс. 300.000 мќд
<b>L.6.5</b>	<b>Провизија за предвремена отплата</b>	≤ 3% на преостанатото салдо